



Република Северна Македонија  
Државен завод за статистика

### Образец ШУМ.52

Член 26 од Законот за државната статистика („Службен весник на РМ“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15, 27/16, 83/18 и 220/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.31/20) и Програмата за статистички истражувања за периодот 2018-2022 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.22/18, 224/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.18/20 и 300/20).

## ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ШТЕТИ ОД ПОЖАРИ ВО ШУМИТЕ ВО ПРИВАТНА СОПСТВЕНОСТ 2021 ГОДИНА

Податоците што се прибираат со овој образец претставуваат индивидуални податоци, заштитени со Законот за државната статистика и ќе се користат исклучиво за статистички цели

Деловен субјект - назив \_\_\_\_\_

(единицата во состав, локалната единица, го впишува полниот назив на субјектот во чиј состав е како и својот)

Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) \_\_\_\_\_

Реден број на единицата во состав (локалната единица) \_\_\_\_\_

Општина \_\_\_\_\_

Населено место \_\_\_\_\_

Улица \_\_\_\_\_ куќен број \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Е - пошта \_\_\_\_\_

година

Табела 1. Штети од пожари по типови на шуми и видови пожари

Ред бр.	Типови на шуми	Опожарена површина		Исечена дрвна маса во м <sup>3</sup>
		приземен пожар, ха	висок пожар, ха	
а	б	1	2	3
01	<b>ВКУПНО (02+08+14+15+16)</b>			
02	<b>Чисти насади од листопадни</b>			
03	Бука			
04	Даб (сите видови)			
05	Други тврди листопадни			
06	Топола			
07	Други меки листопадни			
08	<b>Чисти насади од иглолисни</b>			
09	Смрча			
10	Ела			
11	Црн бор			
12	Бел бор			
13	Други иглолисни			
14	<b>Мешовити насади од листопадни</b>			
15	<b>Мешовити насади од иглолисни</b>			
16	<b>Мешовити насади од листопадни - иглолисни</b>			

## ОБЈАСНУВАЊЕ И УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ

Извештајот го пополнуваат шумските стопанства, т.е. подружниците на ЈП "Национални шуми" за секоја општина посебно. Податоците за пожарите во приватните шуми се добиваат со процена.

"Приземен пожар" го зафаќа покривот на тлото, хумусот, лисјата, мовта, тревата, пенушките на дрвјата и друго, го оштетува долниот дел на стеблата и може да предизвика нивно сушење.

"Висок пожар" ги зафаќа и круните на стеблата, лесно се пренесува и тешко се гаси.

Кај прикажувањето на површината на која настанала штетата се прикажува површината на шумите што се изгорени или површините на кои стеблата, оштетени од пожар, треба да се исечат.

Забелешка

Потрошено време за пополнување на извештајот   |\_|\_|\_|   мин.

На ден \_\_\_\_\_ 2022 година

Податоците ги пополнил

(М.Р.)

Раководител

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_